



СЛУ

НА ФЕДЕРАТИВ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Отгласи по тарифата. — Текущата сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавници бр. 1032-Т-220, за отгласи 1032-Т-221.

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. X

Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 23-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 23-610.

214.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ И ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ

Член 1

Во Уредбата за имотните односи и за реорганизација на селанските работни задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/53) членот 15 се менува и гласи:

„Околинскиот сојуз на земјоделските задруги на кој му е ставен на располагање задружен имот во смисла на ст. 3 од претходниот член, може тој имот, во согласност со народниот одбор на околинјата, да и' го отстапи на друга стопанска организација на управување или да му го предаде на народниот одбор на околинјата за да го користи за целите што ќе ги определи овој.

Околинскиот сојуз на земјоделските задруги може да формира претпријатие што ќе им врши услуги на земјоделците со употребата на имотот што му е ставен на располагање на околинскиот сојуз на земјоделските задруги.“

Член 2

По чл. 15 се додаваат нови членови 15а и 15б, кои гласат:

„Член 15а

Стопанската организација или народниот одбор на околинјата што го презеле задружниот имот стануваат должници на задругата за износот на вредноста на преземениот имот доколку тој е набавен од средствата на задругата.

Доколку преземениот имот е набавен од средствата на инвестиционите кредити, стопанската организација или народниот одбор на околинјата станува непосреден должник на банката до висината на фактичната вредност на преземениот имот на денот на преземањето.

Фактичната вредност на преземениот имот ја утврдува комисијата во чиј состав влегуваат по еден претставник од банката, од околинскиот сојуз на земјоделските задруги и од стопанската организација односно од народниот одбор што го презел имотот.“

„Член 15б

Ако во задружната актива нема достаточна ликвидна средства за исплата трошоците на ликвидацијата на реорганизација или ликвидација на задругата, стопанската организација или народниот одбор на околинјата што го преземањето на задружниот имот станале должници на задругата ќе го исплатат веднаш во задружната актива како намирање на тој долг износот што е потребен за да се исплатат овие трошоци.“

Член 3

По чл. 33 од Уредбата се додава нов член 33а, кој гласи:

„Ако во имотот на задругата што ликвидира постојат градежни објекти кои не можеле во постапката на ликвидација да се предадат ниту да и' се отстапат на друга стопанска организација на управување, ќе му се предаде на народниот одбор на околинјата.

Народниот одбор на околинјата ќе настојува предадените објекти да се употребат, со евентуални адаптации, за стопански, административни, културни, спортски или други општокорисни цели. На народниот одбор односно на оној што ќе ги преземе градежните објекти преминуваат и долговите од инвестиционите кредити во смисла на чл. 15а ст. 2 и 3 од оваа уредба.

Ако градежните објекти не можат да се употребат ни на начинот определен во претходниот став, народниот одбор на околинјата може да донесе решение тие да се урнат и градежниот материјал што ќе остане по нивното уривање да се продаде.

Ако по завршената ликвидациона постапка се продадат градежните објекти што му се предадени на народниот одбор на околинјата, од продажната цена се намираваат поверителите на задругата, а остатокот од продажната цена, ако го има, се пренесува како задружна актива на околинскиот сојуз за земјоделските задруги (чл. 31 ст. 5). На ист начин ќе се постапи ако се урнат градежните објекти по решение од народниот одбор и се продаде материјалот добивен со уривањето.“

Член 4

Во чл. 39 од Уредбата се додава нов став, кој гласи:

„Вредноста на градежните објекти што во смисла на чл. 33а од оваа уредба ќе му се предадат на народниот одбор на околинјата, како и износот на банчините побарувања по основот на инвестиционите кредити од кои се изградени објектите се внесуваат во задружниот биланс како евиденционни ставки по збирот на билансот.“

Член 5

Обврзниците на Вториот народен заем што ги запишала селанската работна задруга која се реорганизира или ликвидира по Уредбата за имотните односи и за реорганизација на селанските работни задруги, се сметаат како доспели и треба да и' се исплатат на задругата во текот на постапката на реорганизација или ликвидација на задругата.

Ако постапката на реорганизација или ликвидација на селанската работна задруга е завршена пред да влезе во сила оваа уредба, обврзниците ќе му се исплатат на околинскиот сојуз на земјоделските задруги. Износот добивен со исплатата на обврзниците ќе се употреби за намиравање на задружните долгови ако тие не можеле да се намираат во постапката на реорганизација или ликвидација на задругата.

Редовниот интерес по овие обврзници се признава за времето до 30 јуни 1954 година.

Згодитоците извлечени по исплатата на обврзниците му припаѓаат на сојузниот буџет.

Кога се поднесуваат обврзниците на исплата комисијата за уредување на имотните односи или околицкиот сојуз на земјоделските задруги се должни да поднесат и потврда од народниот одбор на околицјата дека задругата се наоѓа во постапката на ликвидација или реорганизација, односно дека таа постапка е завршена.

Член 6

Како школиски сојуз на земјоделските задруги во смисла на Уредбата за имотните односи и за реорганизација на селанските работни задруги се смета секој основен сојуз на земјоделските задруги.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 192
6 мај 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

215.

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, а во врска со чл. 5, 23 и 24 од Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ ИМОТОТ ИЗДВОЕН ВО СЕЛСКО-СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД НА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ

Член 1

По одредбите од оваа уредба ќе се издадат обврзници за наместување државните обврски станати по Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации.

Член 2

Со државните обврзници од претходниот член им се исплатува надоместувањето на поранешните сопственици за земјиштето, инвестициите за лозја, овошни градини, хмелници и други долгогодишни засади, како и згради и други објекти (во натамошниот текст: имот) издвоени во фондот на општонародниот имот.

Обврската на државата на исплатата станува од моментот кога поранешниот сопственик престанал да го користи издвоениот имот.

Член 3

Обврзниците не носат интерес и гласат на доносителот.

Член 4

Обврзниците се издаваат во апосени од 50.000, 10.000, 5.000 и 1.000 динари. Износите под 1.000 динари се исплатуваат во готово.

Текстот и формата на обврзницата ќе ја определи сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 5

Обврзниците ќе се амортизираат во срок од 20 години во еднакви годишни рати. Амортизацијата на обврзниците ќе се врши со исплата на годишни купони чијашто вредност изнесува 5% од вредноста на обврзниците.

Купоните доспеваат за исплата на 1 март секоја година почнувајќи од 1954 година.

Член 6

Обврзниците се снабдени со 25 купони. Купоните носат редни броеви од 1 до 25 со сроковите за доспеалост од 1 март 1954 година до 1 март 1978

година. Купоните под редните броеви од 21 до 25 доспеваат за исплата во идните години по доспеалоста на купонот под редниот број 20.

Обврзниците ќе им се издаваат на корисниците откако претходно ќе се поништат гетите непотребни купони, така што секоја издадена обврзница ќе има само 20 купони.

Член 7

Несплатените купони востаруваат за 3 години од рокот на доспеаноста за исплата.

Член 8

За уништени или на кој и да е друг начин исчезнати обврзници ќе се издаваат дупликати врз основа на судска одлука за нивното поништување, со наплата на трошоците.

Исто така можат со наплата на трошоците да се заменат поголемите апосени на обврзницата за помали, а помалите за поголеми.

Член 9

Емисионата и амортизационата служба по овие обврзници ја врши Народната банка на ФНРЈ по упатства од сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 10

Народната банка на ФНРЈ ќе им издава на поранешните сопственици на издвоениот имот обврзници врз основа на писмен налог од народниот одбор на околицјата (градој) чија комисија го донела решението за издвојување на имотот.

Налогот содржи следни податоци:

1) родено и фамилијарно име на лицето на кое му припаѓа надоместувањето, како и износот на надоместувањето;

2) број на решението и назив на комисијата за селско-стопанскиот земјишен фонд врз кое се засновува налогот;

3) ден кога поранешниот сопственик престанал да го користи издвоениот имот;

4) евентуални запирања за исплата на доспеалите обврски на бившите сопственици (реални товари, данок, забрани);

5) датум, печат и потписи од лицата што се овластени да ги даваат налозите од овој вид.

Со налогот мораат да бидат приложени:

1) примерок од правосилното решение на околицката односно градската комисија за селско-стопанскиот земјишен фонд, а ако по предметот решава републичка комисија односно окружен суд уште и примерци од нивните одлуки;

2) одлука од надлежниот одбор за предавање издвоениот имот на селско-стопанската организација.

Ако надлежниот околицки суд ги расправал меѓусебните односи на членовите на домаќинството чие земјиште е издвоено во селско-стопанскиот земјишен фонд, обврзниците ќе им се издаваат на поодделни членови од тоа домаќинство онака како е тоа решено со правосилната одлука од околицкиот суд. Во овој случај во налогот на народниот одбор ќе се назначи роденото име и презимето на секој член од домаќинството и висината на надоместувањето што му припаѓа, а со налогот ќе се приложи примерок од одлуката на околицкиот суд.

Член 11

Средствата потребни за амортизационата служба по обврзниците издадени по оваа уредба се обезбедуваат секоја година во сојузниот буџет.

Член 12

Сите претставки, решенија, исправи и дејствија во врска со издавањето и задржаната на обврзниците и со примањата по обврзниците издадени по оваа уредба се ослободени од сите даноци и такси.

Член 13

Се овластува сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет да може да донесува упатства за применување на оваа уредба.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 195
7 мај 1954 година
Белград

Претседател на Републиката
Јосип Броз-Тито, с. р.

216.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Во чл. 6 од Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) се брине досегашниот став 5 и место него се додаваат нови ставови 5 и 6, кои гласат:

„Селско-стопанските организации што се сметаат како пробни погони го водат своето книговодство по одредбата на ст. 3 или ст. 4 од овој член.“

Советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот) или на градската општина со одделни права определува кои стопански организации во смисла на ст. 3 од овој член се сметаат како мали стопански организации, односно кои селско-стопански организации го водат книговодството по скратениот контен план, а кои по начелата на едноставното (просто) книговодство, како и тоа кои занаетчиски угостителски дуќани во смисла на ст. 4 од овој член се сметаат како дуќани со мал вкупен приход.“

Досегашниот став 6 станува став 7.

Член 2

Во чл. 8 се укинува последниот став.

Член 3

По чл. 45 се додава нов член 45а, кој гласи:
„Одредбите од чл. 21, 22, 24, 25 и 45 од оваа уредба ќе се применуваат во сите случаи каде што со посебни прописи тоа не е определено поинаку“

Член 4

Во чл. 69 се додава нов став кој гласи:
„Земјоделските задруги што во смисла на чл. 3 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) не се организирале како стопански претпријатија, можат да ги применуваат до крајот на 1954 година контните планови пропишани со Напатството за водење книговодство кај земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/49) и со Напатството за водење на книговодството кај селанските работни задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/51 и 60/52).“

Член 5

Во Единствениот основен контен план за стопанството на ФНРЈ се вршат следни измени и дополненија: Контото 10 — Благајна станува konto 10 — Парични средства, Контото 20 — Банки станува konto 20 — Банки — дополнителен кредит за обртни средства, Контото 45 — Придонеси на општествената заедница станува konto 45 — Придонеси на општествената заедница и фондовите, Контото 46 — Пресметковни плати станува konto 46 — Укажуирапи плати.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 196
7 мај 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

217.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО ПОСЛУВАЊЕ****Член 1**

Во чл. 16 од Уредбата за надворешно-трговското послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) се додава нов став 2 кој гласи:

„Увоз на стоки (опрема, материјал и други производи) за сопствени потреби можат да вршат и сите општествени правни лица врз основа на одделно одобрение од Управата за надворешна трговија.“

Досегашниот став 2 станува став 3 и се менува така што да гласи:

„Претпријатијата од ст. 1 и општествените правни лица од ст. 2 должни се да прибават одобрение од Управата за надворешна трговија пред да ја склучат работата по која се бара одобрението.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 193
6 мај 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

218.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ВКУПНИОТ ПРИХОД ВО ПОГОНИТЕ НА РУДАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ****Член 1**

По чл. 9 од Уредбата за пресметување вкупниот приход во погоните на рударските претпријатија, претпријатијата за експлоатација на нафта и претпријатијата за истражување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) се додава нов член 9а, кој гласи:
„Одредбите на чл. 1, 2, 3 и 5 од оваа уредба се однесуваат и до претпријатијата за монтажни работи и индустриските претпријатија во поглед на монтажната дејност.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 194
6 мај 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

219.

Врз основа на чл. 23 точ. е) од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

I. Се овластува Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет да донесува решенија од надлежноста на Сојузниот извршен совет:

1) за определување поединечни коефициенти и царини за извоз и увоз на стоки;

2) за определување количината (контингентите) или висината на вредноста на поодделни производни што се должни да ги извезат определени претпријатија, како и рокот до кој мора извозот да се изврши;

3) за целосна и деломична забрана на извоз односно увоз на поодделни производи;

4) за определување одделни услови за извоз односно увоз на поодделни производи;

5) за определување количините на поодделни видови производи што се должни поодделни стопански организации да им ги продадат (испорачат) на други стопански организации за потребите на преработката во земјава како и за условите за продажба на тие производи;

6) за измени на поодделни тарифни ставови во железничкиот и поштенскиот сообраќај;

7) за определување видови и количини на материјали што се ставаат во државни резерви, како и начин за плаќање на тие материјали, ако не се во прашање постојани материјални резерви;

8) за давање одобренија на народните одбори да можат за извесни гранки односно групи претпријатија да ги наголемат износите на просечните пресметковни плати;

9) за наголемување над 10% на износот на сите средства (средства за инвестиции, амортизационниот фонд, фондските за самостојно располагање и други фондови), од коишто стопанските организации, државните органи, установи, задружните и други општествени организации можат да набавуваат опрема и инвестиционен материјал и да плаќаат услуги во странство (оддел 6 глава XXVIII од Сојузниот општествен план за 1954 година);

10) за оснивање претпријатија чијашто изградба е предвидена во Сојузниот општествен план;

11) врз основа на овластенијата од одделот 11 на главата XIX на Сојузниот општествен план за 1954 година, како и решенија во врска со конкурсите по кредитите што ги распишува Народната банка на ФНРЈ, кога за донесувањето на решенијата е овластен Сојузниот извршен совет;

12) за давање согласност на прописите што ги донесува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство и другите сојузни органи на државната управа во областа на стопанството, како и Народната банка на ФНРЈ, ако за донесувањето на овие прописи е предвидена согласност од Сојузниот извршен совет.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 179

11 мај 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зекович, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

220.

Врз основа на главата XXX одделот 2 ст. 2 од Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗНИТЕ ПАТНИЦИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1) За превозење патници во експресните односно убрзаните возови на Југословенските железници се определуваат следни возни цени:

а) за експресните возови се определува возна цена во износ на возната цена на патнички воз за односната класа и релација и придадена возна цена од 250 динари, без обзир на класата и растојанието;

б) за убрзаните возови се определува возна цена во износ на возната цена на патнички воз за односната класа и релација, но најмалку за 50 км и придадена возна цена, и тоа: за растојание до 150 км 100 динари, за растојание од 151—300 км 120 динари и за растојание над 300 км 200 динари, без обзир на класата.

2) Придадените возни цени за патување со експресни и убрзани возови се плаќаат во полн износ, без обзир на висината на повластицата што ја ужива патникот. Придадени возни цени не плаќаат народните херои, народните пратеници и други лица што уживаат повластици врз основа на сојузните закони како и патниците со бесплатни карти издадени за овие возови од Генералната дирекција на ЈЖ, дирекциите на ЈЖ и железничките транспортни претпријатија.

По исклучок, патниците со редни исправи за премин преку граница што имаат меѓународни возни исправи издадени по одредбите од меѓународните тарифи не плаќаат придадена возна цена од 250 динари за патување со експресни возови.

3) Возните цени на претплатните карти за работниците, службениците и учениците за патувања со убрзани возови, се еднакви со возните цени на овие претплатни карти за патувања со брзи возови. За експресни возови не се издаваат претплатни карти за работници, службеници и ученици.

Возните цени на општите претплатни карти за патувања со убрзани возови се еднакви со возните цени на општите претплатни карти за патувања со брзи возови. Патникот што има општа претплатна карта за брз воз може да патува со експресен воз, ако плати придадена возна цена од 250 динари за секое патување.

4) Возната цена за неделните повратни патувања со убрзани возови се определува во износ на редовна возна цена на патнички воз за односната класа и релација и придадена возна цена за брз воз за неделни повратни патувања, со тоа што оваа придадена возна цена не може да биде помала од 120 динари. За експресните возови не се издаваат неделни повратни карти.

5) Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат од 23 мај 1954 година.

6) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 171

26 април 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зекович, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

221.

Врз основа на одделот 1 од главата XXX на Сојузниот општествен план за 1954 година Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ

I. Се определуваат највисоки продажни цени за следниве производи:

	динари/тона
1. блистер бакар	280.000
2. електролитен бакар	313.000
3. валјалнички бакар	336.000
4. старо железо од најдобар вид	15.000
5. кокс металуршки	21.000
6. кокс ситен	16.500
7. железна руда — Вареш	1.650
— Љубија — сидерит	2.650
— Љубија — лимонит	3.500
8. сумпорна киселина 66% Бе	15.000
9. калцинирана сода	27.000
10. каустична сода	68.000
11. сурови кожи Ia класа:	
а) говедски, истресени од сол	170.000
б) телешки, без глава и нозе, истресени од сол	400.000
в) јунешки, без глава и нозе	205.000
д) коњски, истресени од сол	115.000
ѓ) свињски, прави влакна	145.000
е) свињски, кадрави влакна	135.000
ж) овчки, и јагнешки, волнести и стрижени, суви	480.000
з) козји, суви	450.000

II. За следниве производи цените не можат да бидат поголеми од цените што се постигнати за тие производи во декември 1953 година:

1. валјани, влечени и ковани производи и полуфабрикати на црна металургија;

2. алуминиум во блок.

III. Продажните цени од точ. I под 1—10 и од точ. II важат како продажни цени на производителот за 1 тона франко натоварено во вагон во местото на производителот, а продажните цени од точ. I под 11 а — з) важат како продажни цени на откупните претпријатија односно на производителот, за 1 тона франко натоварено во вагон во местото на откупното претпријатие односно на производителот.

IV. Се определува највисока продажна цена на дробо за претротот за осветление со 110 динари за 1 кг.

V. Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

VI. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Решението за определување цените на некои производи во 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53).

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 191
7 мај 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

222.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа за приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 25 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПРИБАВЕНИ ВО 1953 ГОДИНА

1. Сите градежни работи извршени на градежните објекти во 1953 година, без обзир кога се започнати тие објекти и дали се довршени ќе се водат во книговодството на стопанските организации по цените што им одговараат на фактичните трошоци.

2. Опремата што во текот на 1953 година е набавена на домашниот пазар, како и онаа што е произведена во сопствена режија, ќе се води исто така во книговодството на стопанските организации по фактичната набавна цена.

3. Опремата што во текот на 1953 година е набавена од странство ќе се води во книговодството на стопанските организации по валоризираната вредност, која се утврдува така што фактурната цена на опремата во странска валута се пресметува по званичниот паритет и се множи со коефициентот 1,8. На вака пресметаната цена и' се додаваат сите настанати трошоци на преносот и монтажа, ако имало такви трошоци. За настанатата разлика меѓу така утврдената валоризирана вредност на таа спрема и вредноста по која се водела таа досега во книговодството на стопанската организација, ќе се изврши исправка на вредноста на фондот на основните средства на стопанската организација. Но, ваквиот начин на проценка не влијае на висината на обврската на стопанската организација спрема Народната банка на ФНРЈ по инвестициониот кредит, ако оваа опрема е набавена на товар на инвестициониот кредит.

4. Стопанските организации се должни проценката од претходната точка подробно да ја специфицираат и тие спецификации да ги испратат на преглед и заверка до околицката (градската) комисија за проценка на основните средства најдоцна до 31 мај 1954 година. Врз основа на заверката на извршената валоризација од страна на околицката (градската) комисија за проценка на основните средства на стопанските организации се должни да ја прокнижат оваа валоризација најдоцна до 30 јуни 1954 година, и тоа како исправка на состојбата на основните средства на 1 јануари 1954 година.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 201

8 мај 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

223.

Врз основа на чл. 76, 88 и 89 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОЦЕНТИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА КАЈ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАКАЈ

1) Претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај уплатуваат 50% од вкупно

реализираната добивка во инвестициониот фонд при Генералната дирекција на птт за набавка и изградба на уреди за врски од општо и меѓународно значење (ултракраткобранови телефонски врски -- УКВ).

2) Преостанатите 50% од добивката на претпријатијата на птт сообраќај се распоредуваат според прописите на народната република на чија територија се наоѓа претпријатието на птт сообраќај и според прописите на народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на основната птт единица или претпријатието.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 188
5 мај 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

224.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРЕМЕНОТО ОБЛАСТУВАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПООДДЕЛНИ ТАРИФИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

1. Додека не се донесат тарифи за превоз на патници и стоки на Југословенските железници во смисла на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските железници Управниот одбор на Генералната дирекција на ЈЖ може:

а) да определува тарифи во меѓународниот сообраќај за определени работи во врска со договорите и аранжманите;

б) да дава вонтарифски повластици и рефакции во меѓународниот сообраќај за определени работи;

в) да склучува спогодби за сметање превозните цени со надлештвата и организациите што имаат нарочни превози (војска, милиција, пошта);

г) да определува поединечни превозни цени за специјални транспорти кои не се регулирани со тарифата (специјална моторна кола, предмети од голем обем, должина или тежина и сл.).

2. Генералниот директор на ЈЖ може во поодделни итни случаи да донесува и сам решенија за работите споменати во претходната точка, со тоа што е должен да го извести за тоа Управниот одбор на Генералната дирекција на ЈЖ на првата идна седница.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 190
7 мај 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

225.

Врз основа на одделот 1 од главата XII и ст. 1 од главата XXXIV на Сојузниот општествен план за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/54), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ДОЛЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ДА ГИ УПЛАТАТ КАКО ЗАЕМ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Во смисла на главата XXXIV од Сојузниот општествен план за 1954 година претпријатијата се должни веднаш да уплатат во Општиот инвестиционен фонд како заем на федерацијата 50% од средствата за самостојно располагање, според состојбата на живните сметки при Народната банка на ФНРЈ на 31 јануари 1954 година.

За да се изврши обврската на претпријатијата од ст. 1 на оваа точка Народната банка на ФНРЈ ќе пренесе од сметката на средствата за самостојно располагање на претпријатијата во Општиот инвестиционен фонд 50% од износот на средствата што ги имале претпријатијата на овие сметки на 31 јануари 1954 година.

2. На претпријатијата што на денот на пренесувањето немаат на сметките на средствата за самостојно располагање 50% од износот што постоел на овие сметки на 31 јануари 1954 година, Народната банка на ФНРЈ ќе им одобри временна позајмица за разликата до 50% од вкупниот износ на овие средства.

Позајмицата претпријатијата ќе ја отплатат од средствата за самостојно располагање што ќе ги реализираат во текот на 1954 година, а најдоцна до 31 декември оваа година.

На позајмиците од ст. 1 на оваа точка претпријатијата ќе и' плаќаат на банката интерес во висина на пропишаната норма за заемот на федерацијата.

Околицата, градот и градската општина со одделни права должни се да и' гарантираат на Народната банка на ФНРЈ за обврските на претпријатијата што произлегуваат од задолжувањето по ст. 1 на оваа точка.

При утврдувањето учеството на претпријатијата во добивката народниот одбор на околицата, градот и градската општина со одделни права е должен да му обезбеди на претпријатието потребни средства од кои ќе и' ја исплати позајмицата на Народната банка на ФНРЈ.

Ако времената позајмица не ќе биде отплатена во целост до 31 декември 1954 година, Народната банка на ФНРЈ има право за неисплатениот остаток да ја задолжи жиро сметката на претпријатието што не ја извршило отплатата.

Додека претпријатието не ќе ја исплати позајмицата банката може да ги задржи како залог обврзниците што му припаѓаат на претпријатието по заемот на федерацијата.

3. Народната банка на ФНРЈ ќе му издаде на претпријатието временна потврда за извршениот пренос на средствата што е должно претпријатието да ги уплати како заем на федерацијата.

Народната банка на ФНРЈ ќе ги замени овие временни потврди со обврзниците што ќе се издадат во смисла на главата XXXIV ст. 2 од Сојузниот општествен план за 1954 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 189
5 мај 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

226.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Разликата во цените при увозот на електрична енергија ќе се пресметува со Народната банка на ФНРЈ по коефициентот 1,00.

2. При пресметувањето разликата во цените на електрична енергија нема да се плаќа износот пресметан по точ. 5 од Одлуката за пресметување разликите во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54).

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени од 1 јануари 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. П. бр. 14
7 мај 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

227.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ НА РАСПЛОДЕН ДОБИТОК**

1. Разликата во цените при увозот на расплоден добиток ќе се пресметува со Народната банка на ФНРЈ по коефициентот 1,00.

2. При пресметувањето разликата во цените од претходната точка нема да се плаќа износот пресметан по точ. 5 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54).

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени од 1 јануари 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. П. бр. 7
7 мај 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

228.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ НА БРОДСКИТЕ УСЛУГИ НА КРАЈБРЕЖНАТА ПЛОВИДБА**

1. Разликата во цените на услугите што со своите бродови ги вршат големата крајбрежна пловидба и малата крајбрежна пловидба во територијалното море на ФНРЈ (гранка 512 — морски сообраќај) при увозот, извозот и транзитот, ќе се пресметува со Народната банка на ФНРЈ по коефициентот 1,50.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. П. бр. 8
7 мај 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

229.

Врз основа на одделот 6 ст. 2 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ДО КОЈ ТЕРМОЕЛЕКТРАНИТЕ И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ФАРМАЦЕУТСКО-МЕДИЦИНСКАТА ИНДУСТРИЈА МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА ОД СВОИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ ФОНДОВИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД СТРАНСТВО**

1. Процентот на користењето на амортизационите фондови за набавка на опрема и инвестициони материјали од странство и за плаќање странските услуги во врска со тие набавки, што во одделот 6 ст. 2 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година е определен за стопанските организации со 10% се наголемува, и тоа:

а) за термоелектраните — — — — — на 30%

б) за претпријатијата на фармацевтско-медицинската индустрија што се занимаваат со синтетско и екстрактивно производство на лекови на 35%

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. П. бр. 3
8 мај 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

230.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЧИЈШТО ИЗВОЗ Е СКЛУЧЕН ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 МАРТ 1954 ГОДИНА

1. Се утврдуваат коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот на следниве производи:

Гранка 115	Коефициент
Оловни цевки	2,00
Оловен лим	2,00
Оловна сачма	2,00
Антимон крудум	4,00
Гранка 127	
Гликоза	2,00
Суви резанци од шеќерна репа	2,00
Маслена сачма	1,20
Суви сливи	1,40
Зимска салама	2,00
Конзерви од месо	2,25
Селско стопанство	
Компир	1,60
Арпаџик	2,00
Млеко	1,30

2. Коефициентите од претходната точка ќе се применуваат на пресметувањето разликата во цените при извозот на споменатите производи ако нивниот извоз е склучен од 1 јануари до 19 март 1954 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. П. бр. 12
7 мај 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

231.

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИД ПРЕРАБОТКИ

1. Разликата во цените при извозот на производите од поливинил-хлорид (ПВЦ) преработки (гранка 120 — хемиска индустрија) ќе се пресметува со Народната банка на ФНРЈ по коефициентот 2,00.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите склучени од 19 март 1954 година.

О. П. бр. 13
7 мај 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

232.

Врз основа на точ. 12 од Решението за организација на Југословенската лотарија како установа со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

Член 1

По овој правилник се определуваат звањата и платите на службениците на Југословенската лотарија.

Член 2

Во Југословенската лотарија постојат овие звања:

- помошен службеник на лотаријата,
- службеник на лотаријата,
- виши службеник на лотаријата.

Звањата од претходниот став им одговараат на звањата помошен банкарски службеник, банкарски службеник и виши банкарски службеник од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ како во послед на распоредувањето во платни разреди, така и во поглед на условите за здобивање со тие звања.

Член 3

Управниот одбор на Југословенската лотарија, во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет, ги определува условите за прием во служба и донесува прописи за стручната спрема на службениците на Југословенската лотарија.

Член 4

При Главната дирекција на Југословенската лотарија се формира комисија за службенички прашања која дава согласност односно предлози и мислења во случаите предвидени со овој правилник.

Комисијата ја именува и разрешува главниот директор на Југословенската лотарија во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Комисијата задолжително повикува на свои седници и претставник на синдикатот.

По барање од претставникот на синдикатот, неговата изјава по определени предлози се внесува во записник.

Член 5

Решенијата за назначување и унапредување на службениците на Југословенската лотарија ги донесува главниот директор на Југословенската лотарија

Решенијата по претходниот став се донесуваат во согласност со комисијата од чл. 4 на овој правилник.

Член 6

Решенијата за назначување или унапредување во звањето виши службеник на лотаријата и повишоки звања од ова ги донесува главниот директор на Југословенската лотарија по претходна согласност од сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Согласноста од сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет е потребна и за назначување во звањето службеник на лотаријата со средна стручна спрема кога се врши назначувањето од XI платен разред нагоре, ако таквот службеник не положил одделен стручен испит.

Член 7

Ако не се постигне согласност меѓу главниот директор на Југословенската лотарија и комисијата од чл. 4 на овој правилник, решение донесува сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 8

Решенија за давање периодски повишици донесува главниот директор на Југословенската лотарија.

Член 9

Против решенијата што ги донесува главниот директор на Југословенската лотарија службеникот има право на жалба до сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 10

Службениците на Југословенската лотарија ќе се распоредат на новите звања и плати според Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) со важност од 1 март 1954 година.

Член 11

Основните плати на службениците и работниците на Југословенската лотарија се исплатуваат од редовните приходи на установата.

Дополнителните плати на службениците на Југословенската лотарија ги утврдува управниот одбор на Југословенската лотарија во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 12

На службениците на Југословенската лотарија согласно ќе се применува во сето друго Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ.

Член 13

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 март 1954 година.

VIII бр. 964

8 мај 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на општата управа
и за буџет,
Неда Божиновиќ, с. р.

233.

Врз основа на чл. 54 ст. 2 од Уредбата за имотните односи и за реорганизација на селанските работни задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/53), а во согласност со Сојузниот извршен совет, пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ УРЕДУВАЊЕТО ИМОТНИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ СЕЛАНСКАТА РАБОТНА ЗАДРУГА И НЕЈЗИНИТЕ ЧЛЕНОВИ ВО СЛУЧАЈ НА РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ЛИКВИДАЦИЈА НА ЗАДРУГАТА

1. Во Упатството за постапката при уредувањето имотните односи меѓу селанската работна за-

друга и нејзините членови во случај на реорганизација и ликвидација на задругата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), по точ. 8 се додава нова точка 8а, која гласи:

„8а. Долговите спрема Народната банка на ФНРЈ по основот на инвестиционите кредити дадени за изградба или набавка на имот што не можел да се продаде во постапката на ликвидација на задругата, преминуваат во смисла на чл. 15а ст. 2 и 3 од уредбата на оној што го презел тој имот.

Ако во активата на задругата што по чл. 31 ст. 5 од уредбата му се предава на околинскиот сојуз на земјоделските задруги има ликвидни средства, Народната банка на ФНРЈ може овие свои побарувања да ги наплати од тие средства.

Кога Народната банка на ФНРЈ ќе ги наплати своите побарувања по одредбата од претходниот став, околинскиот сојуз на земјоделските задруги се здобива спрема оној што го презел тој имот со побарувањето за износот за кој се наплатила Народната банка на ФНРЈ“.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 4750

8 мај 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

Согласен:

Сојузен извршен совет

Секретар, **Велько Зековиќ, с. р.** Потпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

234.

Врз основа на чл. 42 точ. 2 и 12 а во врска со чл. 86 и 106 од Уредбата за организацијата, послужувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), во согласност со Сојузниот извршен совет, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ПО ТАРИФАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ЗА УТВРДУВАЊЕ ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Реализираните приходи по птт тарифа на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, Управниот одбор на Генералната дирекција на птт ги распределува на птт претпријатија, и тоа:

а) го издвојува износот што и' одговара на реализираната утврдена цена на извршените работни единици, индивидуално пресметани според нормативите утврдени однапред за секое претпријатие;

б) го распределува остатокот на приходите по птт тарифа врз основа на утврдениот процентуален однос на збирот на утврдените цени на сите претпријатија и вкупно реализираните приходи на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони по тарифата.

2) Остатокот на приходите по птт тарифа во смисла на точ. 1 под б) на ова решение се распределува на тој начин што утврдениот процент се применува на утврдената цена на секое претпријатие.

3) Вкупниот приход на птт претпријатија се состои од приходот по птт тарифа утврден во смисла на точ. 1 од ова решение и приходот од чл. 9 точ. 2—6 од Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и неговата распределба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53).

4) Во реализирани приходи по птт тарифа на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони влегува и позитивното салдо на извршените пресметки по меѓународниот птт сообраќај.

Ако салдото на извршените пресметки по меѓународниот птт сообраќај е негативно се покрива од остатокот на приходите по птт тарифа од точ. 1 под б) на ова решение пред неговата распределба на птт претпријатија.

5) Ова решение важи додека не се донесат правилата на Генералната дирекција на птт во смисла на чл. 22 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

6) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Бр. 3970

5 мај 1954 година

Белград

Генерален директор,

Никола Милановиќ, с. р.

Согласен:

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

235.

Врз основа на точ. 13 од Наредбата за промет на коренжртоластите растенија од подрачјата заразени со компировата златица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/54) и чл. 2 од Уредбата за оснивање самостојни сојузни органи на државната управа во областа на народното стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО КОПИРОВАТА ЗЛАТИЦА

I. Се прогласуваат за заразени со компировата златица (*Leptinotarsa decemlineata* Say) следниве подрачја:

1. Во Народна Република Хрватска:

а) подрачјата на народните одбори на градовите: Пула, Риека и Загреб;

б) подрачјата на народните одбори на околините: Бјеловар, Бузет, Вараждин, Врбовец, Гарешница, Делнице, Доња Стубица, Загреб, Зелина, Златар, Иванец, Клањец, Копривница, Крапина, Крижевци, Крк, Лабин, Лудбрег, Пазин, Пореч, Прелог, Преграда, Пула, Риека, Самобор, Цриквеница и Чаковец.

2. Во Народна Република Словенија — целата територија на Народна Република Словенија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 352

5 мај 1954 година

Белград

Директор

на Сојузната управа за заштита на растенијата,

инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

Сојузниот извршен совет, по извршената споредба на текстот од Уредбата за платите на сојузните државни секретари и на другите раководни службеници на државните органи, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 11/54, со изворниот текст, утврди дека во објавениот текст се поткрала долу наведената грешка, и дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ И НА ДРУГИТЕ РАКОВОДНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Во чл. 4, последниот став, во вториот ред, место зборот „секретарите“ треба да стои „старешините“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 април 1954 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 79 од Уставниот закон, чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон и чл. 2 од Уредбата за измена и дополнување на Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/54), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРИ ВО ГЛАВНАТА ЦЕНТРАЛА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ И ДРУГИ ПОВИСОКИ СЛУЖБЕНИЦИ

1) Јанко Смоле, секретар на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет, се разрешува од досегашната должност и се назначува за Генерален директор на Дирекцијата за краткорочни кредити во Главната централа на Народната банка на ФНРЈ;

2) Аугустин Папиќ, директор на Заводот за стопанско планирање на НР Босна и Херцеговина, се назначува за Генерален директор на Дирекцијата за инвестиции во Главната централа на Народната банка на ФНРЈ;

3) Руди Колак, потсекретар во сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет, се разрешува од досегашната должност и се назначува за директор на Управата за надворешна трговија на ФНРЈ;

4) а) Лета Перовиќ, член на Организациониот секретаријат на Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, се назначува за секретар за просветни прашања во Сојузниот извршен совет;

б) Ерих Кош, секретар за просветни прашања во Сојузниот извршен совет, се разрешува од досегашната должност заради заминување на нова должност;

5) Урош Видовиќ, советник во Сојузниот завод за стопанско планирање, се назначува за потсекретар во сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство;

6) Боровоје Јелиќ, директор на Заводот за стопанско планирање на НР Србија, се назначува за заменик на директорот на Сојузниот завод за стопанско планирање;

7) Се назначуваат за државни советници во Сојузниот завод за стопанско планирање:

а) инж. Алојз Дулар, раководител на Секторот за индустрија на Сојузниот завод за стопанско планирање;

б) инж. Славко Сувајциќ, раководител на Секторот за транспорт во Сојузниот завод за стопанско планирање;

в) инж. Милун Ивановиќ, раководител на Секторот за селско стопанство и шумарство во Сојузниот завод за стопанско планирање;

г) Душан Вуковиќ, раководител на Секторот за пазарот и цените во Сојузниот завод за стопанско планирање;

д) Владимир Цериќ, раководител на Секторот за национален доход во Сојузниот завод за стопанско планирање;

е) Никола Чобелиќ, раководител на Секторот за платниот биланс во Сојузниот завод за стопанско планирање;

ж) Милан Месариќ, директор на Заводот за стопанско планирање на НР Хрватска;

з) др Никола Балог, началник во Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, се назначува за државен советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет;

и) Стане Павлич, претседател на Сојузната трговска комора, се назначува за државен советник во Државниот секретаријат за надворешни работи;

10) инж. Звонко Мориќ, директор на Управата за надворешна трговија, се разрешува од досегашната должност и се дава согласност за неговиот избор за генерален секретар на Сојузната индустриска комора.

Б. бр. 572

25 април 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за измена на Уредбата за оснивање Југословенска национална комисија за Организацијата на Обединетите нации за просвета, наука и култура (УНЕСКО) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/53) и Решението за именување членови на Комисијата за УНЕСКО — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УНЕСКО

I. Им престанува членството во Комисијата на досегашните членови, и тоа на:

Лидија Шентјурц — со обзир дека е избрана за потпретседател на Сојузната народна скупштина, и

Радиивоје Увалиќ — со обзир дека е именуван за вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Норвешка.

II. За нови членови на Комисијата се именуваат, и тоа:

Марија Вилфан, секретар на Комисијата за меѓународни врски на Сојузниот одбор на ССРНЈ,

Радиивоје Давидовиќ, народен пратеник на Сојузната народна скупштина,

Милон Јанкиќ, народен пратеник на Сојузната народна скупштина и на Саборот на НР Хрватска,

Мустафа Виловиќ, началник на одделение во Секретаријатот за надворешни работи,

Мика Трипало, претседател на Централниот одбор на Сојузот на студентите на Југославија, и

Љилјана Чаловска, соработник на „Борба.“

III. Генералниот секретар на Југословенската национална комисија за УНЕСКО е член на оваа комисија по својата функција.

Б. бр. 733

5 мај 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Гангазиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 7 од 25 февруари 1954 година објавува:

Одлука за надоместувањето за ливадите и пасиштата што станале општинароден имот.

Во бројот 8 од 4 март 1954 година објавува само одлуки од народните одбори.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 4 од 25 февруари 1954 година објавува:

Уредба за Државниот секретаријат за работи на опшната управа и за буџет на НРБиХ;

Одлука за даночните норми на данокот на доход за 1953 година;

Одлука за определување аконтација на данокот на доход од селското стопанство во поодделни околии (градови) за првото тримесечје 1954 година;

Одлука за количините вино и ракија што можат производителите да ги потрошат во своето домаќинство без плаќање данок на промет во производната 1953/54 година;

Наредба за пресметување вредноста на работната сила во сезонските земјоделски работи;

Решение за пренос на областенијата за издавање одобрености за набавка и употреба на шпиритот;

Решение за измени во составот на Комисијата за селско-стопанскиот земјишен фонд на НРБиХ;

Решение за именување претседател, членови и дисциплински тужители на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет на НРБиХ;

Решение за именување членови на Координациониот одбор за УНИЦЕФ за НРБиХ;

Решение за назначување постојан арбитер на Државната арбитража на НРБиХ.

Во бројот 5 од 1 март 1954 година објавува:

Одлука за временото финансирање потребите по Буџетот на НРБиХ за I тримесечје 1954 година;

Одлука за примена на економските инструменти за планирање за 1954 година;

Решение за назначување државен секретар и помошник на државниот секретар за работи на опшната управа и за буџет на НРБиХ;

Програма за испити на квалифицираните и висококвалифицираните работници што се здобиле со стручна спрема со практична работа во занимањата на земјоделската струка.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 8 од 6 март 1954 година објавува:

Упатство за завршните сметки на здравствените установи со самостојно финансирање за 1953 година;

Упатство за определување подрачјата и внатрешната организација и работењето на техничките секции за патишта;

Упатство за начинот за покривање трошоците за вонредни работи при воспоставувањето прекинатиот сообраќај на јавните патишта;

Наредба за претприемање мерки за отклонување и спречување кокашкината чума на територијата на НРС.

Во бројот 9 од 13 март 1954 година објавува:

Времен правилник за работа на Народната скупштина на Народна Република Србија;

Одлука за определување вкупниот износ на кините за подрачјето на Народниот одбор на град Белград.

**НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ**

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 12 од 11 март 1954 година објавуваат:

Одлука за нормите по кои ќе се плаќа на по-одделни шумски сертименти данок на промет;

Одлука за измена називот на местото и општината Кардејево;

Решенија за дополнителните избори во народните одбори на некои селски и општини.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 6 од 8 март 1954 година објавува:

Уредба за оснивање на републичка финансиска инспекција;

Уредба за оснивање на републичка инспекција за пазариште;

Решение за одредување подрачја подложни на смивање и одронување;

Одлука за одредување на градски општини со посебни права во кои ќе се основаат финансиски инспекции;

Одлука за одредување градски општини со посебни права во кои ќе се основаат инспекции за пазариштето;

Одлука за определување стопи за наплатување данокот на промет на поедини видови и квалитети дрва;

Одлука за количините на вино и ракија кои можат да се потрошаат во домаќинството на производителот без плаќање данок на промет;

Решение за определување на процентот од последниот разрезан данок од земјоделие кои даночните обврзници на данокот на доход ќе го платат како аконтација за I-от квартал на 1954 година;

Решение за одобрување оснивањето и работата на друштвото на универзитетски образовани жени од НР Македонија.

СОДРЖИНА:

	Страна
214. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за имотните односи и за реорганизација на селанските работни задруги —	349
215. Уредба за издавање обврзници за надоместување имотот издвоен во селско стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот —	350
216. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за книговодството на стопанските организации —	351
217. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за надворешно трговското пословање —	351
218. Уредба за дополненије на Уредбата за пресметување вкупниот приход во погоните на рударските претпријатија, претпријатијата за експлоатација на нафта и претпријатијата за истражување —	351
219. Одлука за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет —	352

	Страна
220. Одлука за дополнување тарифата за превозење патници на Југословенските железници —	352
221. Одлука за определување највисоките продажни цени за определените производи —	353
222. Одлука за определување вредноста на основните средства прибавени во 1953 година —	353
223. Одлука за процентите за распределба на добивката на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај —	353
224. Одлука за временото овластување за донесување поодделни тарифи во железничкиот сообраќај —	354
225. Решение за пренос на средствата што се должни претпријатијата да ги уплатат како заем на федерацијата во Општиот инвестициски фонд —	354
226. Решение за утврдување коефициентот за пресметување на разликата во цените при увозот на електрична енергија —	355
227. Решение за утврдување коефициентот за пресметување на разликата во цените при увозот на расплоден добиток —	355
228. Решение за утврдување коефициентот за пресметување разликата во цените на бродските услуги на крајбрежната пловидба —	355
229. Решение за наголемување процентот до кој термоелектраните и претпријатијата на фармацевско-медицинската индустрија можат да ги користат средствата од своите амортизациони фондови за набавка на опрема и инвестициони материјали од странство —	355
230. Решение за утврдување коефициентите за пресметување разликата во цените при извозот на определени производи чијшто извоз е склучен од 1 јануари до 19 март 1954 година —	356
231. Решение за утврдување коефициентот за пресметување разликата во цените при извозот на производите од поливинил-хлорид преработки —	356
232. Правилник за звањата и платите на службениците на Југословенската лотарија —	356
233. Упатство за дополненије на Упатството за постапката при уредувањето имотните односи меѓу селанската работна задруга и нејзините членови во случај на реорганизација и ликвидација на задругата —	357
234. Решение за распределба на приходите по тарифата на Заедницата на стопанските претпријатија на југословенските пошти, телеграфи и телефони на претпријатијата и за утврдување вкупниот приход на птт претпријатија —	357
235. Решение за прогласување подрачјата раздени со компировањата златица —	358
Исправка на Уредбата за платите на сојузните државни секретари и на другите раководни службеници на државните органи —	358

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевика
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9.
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград.